



Станислав ПЕТКОВСКИ

ЗЕМЈА

МЕТАДОНИЈА

Кога размислувам за мојата земја, или земјичка, сакам да ви раскажам една приказна за една друга земја. Таа е можеби слична по името, но таму работите

стојат поинаку. Во таа земја живеат неколку народи, кои си имаат свои матични држави, си користат знамиња на свои држави, секој си има СВОЕ знаме. Се користи домашна валута, но почесто користат сите ЕВРО. Тие народи, во таа земја, Метадонија, имаат и едно ДОГОВОРЕНО ЗНАМЕ за заедничка употреба, кое се употребува по потреба. Тие имаат и заедничка ДОГОВОРЕНА ПОЛИЦИЈА, која по договор го регулира законот таму каде што договорено сите т.е. владата на таа земја ќе процени дека тоа е можно. Но, како што си имаат заедничка договорна полиција, секој од народите си има и своја. Некои повеќе, а некои помалку. Си имаат и војска, во која младите луѓе учат борбени вештини и бидејќи таа не е за офанзивни цели, всушност се користи како место за корисна рекреација на младите луѓе, кои подоцна секој ќе си ги користи во своите полиции.

Последните истражувања покажуваат дека во таа земја, нивната земја, Метадонија, народот кој најмногу го употребува договореното знаме, всушност е народот кој е застапен во најголем број, околу 75 отсто. Но, тој народ немал матична држава, па така тие во недостаток на матична држава си се нарекувале метадонци, а поединечно МЕТАДОН. Особено, овие припадници на овој народ ги одликувало својство да се поспани,

да се со малку задоволни и перманентно да наоѓаат дека во ОДЛОШОТО ИМА И ПОЛОШО. Така, тие многу биле погодни за владеење, само некој требало да ги потсети дека има и полошо. Исто така, биле и мирољубиви, доколку било кој позначаен странец ќе им дошол на гости, тие повеќе го слушале него, отколку себе. Имало и случаи кога странец ќе им кажел "СЕДЕТЕ ДОМА!!!", тие навистина ќе го послушале. Другите т.н. етнички заедници го користат "договореното знаме" само по потреба, или пред овој мнозински народ, доколку проценат дека можат да го налутат, за да не му ја нарушат мирољубивоста. Или, "договореното знаме" другите народи го употребуваат и го мавтаат кога мнозинскиот народ во Метадонија сакаат да го "хипнотизираат", или да го залажат дека има СЛОГА и БРАТСТВО И ЕДИНСТВО. Мнозинскиот народ, Метадонци, инаку е многу МИРОЉУБИВ, НЕВРАБОТЕН, БЕЗ ЛИДЕР и СИРОМАВ.

Всушност, најкарактеристично за оваа земја е што има некои 0,5 отсто Метадонци, кои не ги одликува својството на својот народ, но тие почесто соработуваат со народот кој во таа земја е застапен со 20,001 отсто, бидејќи тоа им е посплатливо. Од друга страна, иако дозволуваат тие 20 отсто од народот во Метадонија, всушност да ја држат власта на голем дел од земјата, бидејќи си имаат "свои" градови, "свои" полиции и лобисти, 0,5 отсто Метадонци се "тешат" со тоа дека, откако ќе станат моќни со помош на своите послушни сограѓани, повторно ќе ја преземат контролата на целата земја, бидејќи друга земја немаат. Токму и заради тоа, тие не дозволуваат и

кај Метадонците, освен регуларна полиција, да имаат и "своја", бидејќи на тој начин би се нарушила рамнотежата на моќта. Тие, мнозинството т.н. Метадонци, треба да бидат мнозински народ, ама немоќен, а малцинскиот народ, кој можеби е во своето и на свое моќен, не е до толку моќен, па така во таа НЕРАМНОТЕЖА на несоодветности и хаос, најдобро се изведува целата операција. Во таа земја велат дека ваквата стратегија на почеток била увезена од некоја си агенција, само како НАЦРТ, со многу неизвесност, но од примена на теренот, властодржите и тоа од сите народи, се ИЗНЕНАДЕНИ, со каква леснотија се применува. Така, ова сега е подобрена и постабилна верзија за нестабилната РАМНОТЕЖА.

И оваа земја, како и нашата има проблеми со името. Некоја фармацевтска индустрија се побунила за името дека се нарекувале МЕТАДОНЦИ, па преговараат за името. Има и идеи да победат во преговорите, а тоа е да си се поделат меѓу себе и така имаат сè посебно и да се наречат според името на земјите од соседите. Дури, некои и тврделе дека да се нарекуваш Метадон, асоцирало како небаре да си болен од некоја зависност, или дека така се нарекувале бидејќи во својата земја имале многу дрога. Но, како и да е, ситуацијата во оваа земја е БЕЗНАДЕЖНА ШТО НЕ Е СЕРИОЗНА, да го парафразирам еден од моите омилени автори Вацлавик.

На крај, си мислам, што ќе беше со РЕФЕРЕНДУМОТ во Франција, ако Британците се осмелеа нивен функционер во Париз да им покажува на Французите со помош на пластичен часовник КАКО СЕ СЕДИ ДОМА.